

**INM NOVOMAK**



## LEGRABOX фиоки

Типови на дизајн

 **blum**<sup>®</sup>



Тера црна мат

Орион сива мат

Поларно  
сребрена мат

Свилено бела мат

**blum**

Нерѓосувачки  
челик (Инокс)  
\* Не остануваат  
отпечатоци од  
прсти

Производ на **blum**

## Комплетна слобода на дизајнот

Со четири различни бои и материјал од нерѓосувачки челик (инокс) против отпечатоци од прсти, ќе го најдете вистинскиот дизајн за секој простор за живеење. LEGRABOX импресионира со своите мазни, чисти страни на фиоката. LEGRABOX free има приспособливи дизајнерски елементи, обезбедувајќи едноставен и отворен изглед.




### LEGRABOX поларно сребрена мат

Благодарение на неговата мат метална површина бојата може да се користи универзално, но и беспрекорно во широк спектар на дизајни на мебел.

Производ на **blum**

**blum**



**LEGRABOX орион сива мат**  
Дискретна, елегантна и разновидна.



Производ на **blum**

**LEGRABOX свилено бела мат**

Класичен и воздржан за  
висококвалитетни кујни и бањи



blum



**LEGRABOX нерѓосувачки челик  
(инокс)**

Високо квалитетен и елегантен дизајн  
во комбинација со темни површини.

Производ на **blum**



**LEGRABOX** тера црна мат

Темна елеганција за посебен мебел.



## LEGRABOX – фиока и внатрешна фиока



### Фиоки

Висина на страната на фиоката N (66,5 mm).

### Номинални должини

400 mm \*  
450 mm  
500 mm  
550 mm \*

\* Освен нерѓосувачки  
челик (инокс)

### Фиоки

Висина на страната на фиоката M (90,5 mm).

### Номинални должини

270 mm  
300 mm  
350 mm  
400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm  
650 mm

### Внатрешна фиока

Висина на страната на фиоката M (90,5 mm).

Преден дел за сечење по  
димензија

### Фиоки

Висина на страната на фиоката K (128,5 mm).

### Номинални должини

300 mm \*  
400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm \*


\* Освен нерѓосувачки  
челик (инокс)

### Внатрешна фиока

Висина на страната на фиоката K (128,5 mm).

Преден дел за сечење по  
димензија

**LEGRABOX чист и слободен - фиока со висок фронт и внатрешна фиока**



**Фиока со висок фронт**


Висина на страна на фиока С (177 mm)

**Номинални должини  
LEGRABOX pure**

270 mm	500 mm
300 mm	550 mm
350 mm	600 mm
400 mm	650 mm
450 mm	

**Номинални должини  
LEGRABOX free**

350 mm	550 mm
400 mm	600 mm
450 mm	650 mm
500 mm	



**Внатрешна фиока**

Висина на страна на фиока С (177 mm)


Преден дел со висок дизајн елемент\*



**Внатрешна фиока**

Висина на страна на фиока С (177 mm)

Преден дел со низок дизајн елемент\*



**Внатрешна фиока**

Висина на страна на фиока С (177 mm)

Преден дел со галерија\*



**Фиока со висок фронт**

Висина на страна на фиока F (241 mm)

**Номинални должини**

400 mm  
450 mm  
500 mm  
550 mm  
600 mm  
650 mm

\* Преден дел за сечење по димензија \* Преден дел за сечење по димензија

**INM NOVOMAK**  
Вашите идеи во акција

Ѓорѓи Колозов бр. 5  
Скопје,  
Република Македонија

[www.novomak.com](http://www.novomak.com)  
[shop.novomak.com](http://shop.novomak.com)

+389 2 2461-664  
+389 2 2461-089